



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 26 мај 1975
Скопје
Број 19 Год. XXXI

Претплатата за 1975 година изнесува 300 динари. Овој број чини 3 дин. Жиро сметка 40100-601-128

175.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за посебниот данок на промет на производи и услуги,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 14 мај 1975 година.

Број 06-805

15 мај 1975 година

Скопје

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Претседателството на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

Член 1

Во Законот за посебниот данок на промет на производи и услуги („Службен весник на СРМ“, број 45/72, 3/73, 17/74 и 30/74), во Тарифата во тарифниот број 1, став 2, точка 1, зборот „и“ на крајот се брише, а во точката 2) точката се заменува со точка и записка.

По точка 2) се додава нова точка која гласи:

„3) вештачките безалкохолни пијалоци, сода-вода и минерална вода“.

Член 2

Во тарифниот број 2), став 1, стапката „6“ се заменува со „4“, а во став 2 стапката „3“ се заменува со „1“.

Член 3

Во тарифниот број 3, точката 4 се менува и гласи:

„на ликери и жестоки алкохолни пијалоци, ако набавната цена по 1 литар изнесува над 32 динари 5,00 дин.“

Член 4

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а одредбата од членот 3 ќе се применува од 1 јуни 1975 година.

176.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА НЕСТОПАНСКИ ОБЈЕКТИ ШТО СЕ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1971—1975 ГОДИНА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за распределба на средствата за нестопански објекти што се од општ интерес за Републиката за периодот 1971—1975 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 14 мај 1975 година.

Број 06-894

15 мај 1975 година

Скопје

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Претседателството на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА НЕСТОПАНСКИ ОБЈЕКТИ ШТО СЕ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1971—1975 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за распределба на средствата за нестопански објекти што се од општ интерес за Републиката во периодот од 1971—1975 година („Службен весник на СРМ“, бр. 8/73), во член 1 став 1, алинеја 1 под а), износот од „52.600.000“ се заменува со износот „75.200.000“.

Во истиот став, алинеја 2, износот „40.000.000“ се заменува со износот „77.700.000“.

Во алинеја 3, зборот „Републичка“ се заменува со зборот „Општа“.

Во алинеја 4, износот „8.000.000“ се заменува со износот „11.000.000“.

Во алинеја 9, зборовите: „Републички фонд за унапредување на културните дејности“ се заменуваат со зборовите: „Републичка заедница на културата“ и се става црта.

Во алинеја 11, износот „35.000.000“ се заменува со износот „41.000.000“.

Во алинеја 14, износот „6.000.000“ се заменува со износот „11.000.000“.

По алинеја 16, се додаваат шест нови алинеи, кои гласат:

— за изградба на училищен простор за средните училишта 15.000.000 дин.

— спроведување на почетната програма за дисперзија на високошколските институции	5.000.000 „
— за обезбедување на работен простор за републичката управа	20.000.000 „
— за градба и откуп на станови	4.500.000 „
— Стоматолошки оддел при Медицинскиот факултет за довршување на зградата	4.000.000 „
— Редакција на изданието „Комунист“ за Македонија — за обезбедување на работен простор	4.000.000 „

Во став 2, бројката „12—16“ се заменува со бројката „12—20“.

Член 2

Во член 2 износот „340.100.000“ се заменува со износот „466.900.000“, и се додава нов став 2, кој гласи:

„Обврските на Републиката за одделни објекти утврдени со овој закон, што поради динамиката на изградба и приливот на средствата од претходниот став не ќе можат да се извршат до крајот на 1975 година, ќе се извршат од средствата со кои Републиката ќе располага по 1975 година“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

177.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЛИНДЕНСКИТЕ ПЕНЗИИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за илинденските пензии, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 14 мај 1975 година, и на седницата на Општествено-политичкиот собор, одржана на 14 мај 1975 година.

Број 06-827
15 мај 1975 година
Скопје

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Претседателството на СРМ,
Видоје Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЛИНДЕНСКИТЕ ПЕНЗИИ

Член 1

Член 5 од Законот за илинденските пензии („Службен весник на НРМ“ бр. 3/48, 2/53 и „Службен весник на СРМ“ бр. 14/65, 39/68, 35/71 и 29/73), се менува и гласи:

„Илинденската пензија се определува во износ од 1.500 динари.

Износот на пензијата секоја година се усогласува со порастот на животните трошоци според прописите за пензиското и инвалидското осигурување.

Во случај на смрт на корисникот на илинденската пензија, правото на користење на пензијата преминува на брачниот другар на корисникот, во полн износ.

Брачниот другар на умрениот носител на „Илинденска споменица“ се стекнува со право на користење на илинденска пензија од 1. I. 1975 година“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1. I. 1975 година.

178.

Врз основа на член 362 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 145 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 14 мај 1975 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ИНФОРМИРАЊЕ

I

Се образува Комисија за информирање (во натамошниот текст: Комисија).

II

Комисијата има за задача да го следи, изучува и насочува системот на информирање на делегациите и делегатите на самоуправните организации и заедници и на општествено-политичките организации, како и на работните луѓе и граѓаните во тие организации и заедници за работата на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и да предлага конкретни мерки за натамошно изградување и насочување на системот на информирање, заради обезбедување услови за вршење на делегатската функција.

III

Комисијата се грижи:

— за обезбедување на целосно и благовремено информирање на делегациите и на делегатите на основните самоуправни организации и заедници и на општествено-политичките организации за сите прашања за кои се одлучува во Собранието на Социјалистичка Република Македонија, за работата на соборите на Собранието и на работните тела на Собранието и на неговите собори;

— за обезбедување на услови средствата за јавно информирање да ја остваруваат својата функција за информирање на јавноста за работата на Собранието;

— за обезбедување на услови предлозите, мислењата и сугестиите на организациите на здружениот труд и на другите самоуправни организации и заедници, на работните луѓе и граѓаните во нив, како и на делегациите и делегатите, по прашањата за кои се одлучува во Собранието, благовремено да бидат достапени на работните тела и на соборите на Собранието.

IV

Комисијата ги разгледува основите на концепцијата на „Делегатскиот информатор на Собранието“ и на другите изданија на Собранието, ги утврдува плановите и програмите на нивното издавање, ја оценува нивната содржина и начинот на обработка на информациите и за тоа му поднесува извештај на Собранието.

V

На редакцијата на „Делегатскиот информатор на Собранието“ Комисијата ѝ дава поблиски упатства за нејзината работа, земајќи ги предвид мислењата, сугестиите и предлозите на делегациите и на делегатите, на работните тела на Собранието

и на соборите, како и на општествено-политичките организации, собранијата на општините и на другите заинтересирани органи и организации.

VI

Комисијата се состои од претседател и определен број членови, што ги избира Собранието од редот на делегатите.

Бројот на членовите на Комисијата што ги избира Собранието се утврдува при нивниот избор.

Во Комисијата пет члена делегира Републичката конференција на ССРМ, а по еден член НИП „Нова Македонија“, Радио Скопје и Телевизија Скопје.

VII

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Број 06-1131
15 мај 1975 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р.

Претседател на Соборот на општините, Блашко Јаневски, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор, Гога Николовски, с. р.

179.

Врз основа на член 17 од Законот за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот стопански развој на недоволно развиените краишта („Службен весник на СРМ“ бр. 48/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на седницата на Општествено-политичкиот собор, одржани на 14 мај 1975 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ СТОПАНСКИ РАЗВИТОК НА НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ЗА 1974 ГОДИНА

I

Се одобрува Завршната сметка на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот стопански развој на недоволно развиените краишта за 1974 година, што ја донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот стопански развој на недоволно развиените краишта на седницата одржана на 26 март 1975 година и тоа:

а) вкупни средства	201.761,283 дин.
б) неповратни средства и непосредни расходи	6.990,950 „
в) кредити дадени од Фондот	190.610,089 „
г) непотрошени средства на 31. XII. 1974 година	4.160.252 „

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Број 06-795
15 мај 1975 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор, Гога Николовски, с. р.

180.

Врз основа на член 17 од Законот за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот стопански развој на недоволно развиените краишта („Службен весник на СРМ“ бр. 48/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 14 мај 1975 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ И НИВНИОТ РАСПОРЕД ЗА 1975 ГОДИНА

I

Се дава согласност на Финансискиот план на средствата на Фондот и нивниот распоред за 1975 година, што го донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот стопански развој на недоволно развиените краишта, на седницата одржана на 26 март 1975 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Број 06-1129
15 мај 1975 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор, Гога Николовски, с. р.

181.

Врз основа на член 5, став 2 од Законот за наградата „11 Октомври“ („Службен весник на СРМ“ бр. 39/68), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 14 мај 1975 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „11 ОКТОМВРИ“

I

Се разрешуваат од претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „11 Октомври“, поради истечување на мандатот:

а) претседателот Гога Николовски,

б) членовите:

- Томе Буклевски,
- м-р Љупчо Гроздев,
- Методија Антов,
- инж. Димо Бекар,
- д-р Тодор Џунов,
- д-р инж. Јордан Миладинов,
- д-р Бранко Трпеновски,
- д-р инж. Томислав Иванов,
- Радмила Угринова — Скаловска,
- Кирил Ценевски,
- Ацо Алексов,
- Петар Хаџи Бошков,
- Фимчо Муратовски,
- Славка Георгиева — Андреевиќ,
- д-р Манол Пандовски,
- Љубица Дамјановска,
- Емина Адем,
- Љутви Марку,
- Васко Димовски,
- Идриз Идризи.

II

Во Одборот за доделување на наградата „11 Октомври“ се избираат:

а) за претседател: Веселинка Малинска, член на Претседателството на ЦК СКМ,

б) за членови:

- 1 проф. д-р Миле Хаџи Василев, декан на Правниот факултет,
2. Пеце Видимче, академски сликар од Скопје,
3. Илхами Емин, писател од Скопје,
4. д-р инж. Станимир Јовановски, редовен професор на Електро-машинскиот факултет во Скопје,
5. Коста Крпач, филмски работник од Скопје,
6. д-р инж. Јосиф Мицковски, директор на Институтот за тутун — Прилеп,
7. академикот Димитар Митрев, ректор на Универзитетот „Кирил и Методиј“ — Скопје,
8. д-р Борислав Каранфилски, редовен професор на Медицинскиот факултет во Скопје,
9. д-р Томе Ангеловски, редовен професор на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје,
10. д-р Владо Ивановски, стручен соработник во Институтот за национална историја,
11. инж. Петар Муличковски, вонреден професор на Архитектонско-градежниот факултет,
12. Џевдет Мустафа, директор на Театарот на народностите во Скопје,
13. Муртеза Пеза, уредник на Радио-телевизија — Скопје,
14. Методија Петровски, претседател на Собранието на општината Куманово,
15. проф. д-р Јован Стојановски, декан на Економскиот факултет во Скопје,
16. д-р Душко Теодосиевски, вонреден професор на Медицинскиот факултет во Скопје,
17. Методија Фотев, писател од Скопје,
18. д-р Јонче Чинго, научен советник во Природно-научниот музеј на Македонија,
19. д-р Горѓи Чупона, редовен професор на Природно-математичкиот факултет во Скопје,
20. инж. агр. Драган Шојлев, на работа во Собранието на општина на град Скопје.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Број 06-1151

15 мај 1975 година

Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р.

Претседател

на Собранието на СРМ,

Претседател

на Општествено-политичкиот собор,

Гога Николовски, с. р.

182.

Врз основа на член 5, став 2 од Законот за наградата „Мито Хаџи Василев — Јасмин“ („Службен весник на СРМ“ бр. 32/68), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 14 мај 1975 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „МИТО ХАѢИ ВАСИЛЕВ — ЈАСМИН“

I

Се разрешуваат од Одборот за доделување на наградата „Мито Хаџи Василев — Јасмин“, поради истечување на мандатот:

а) претседателот Петар Карајанов

б) членовите:

- Радуле Костовски,
- Ружа Бак,
- Ацо Алексиев,
- Сејфедин Сулејмани,
- Јаков Лазаревски,
- Васко Анастасов,
- Панче Михајлов,
- Илјами Емин,
- Живко Стефановски,
- Голуб Чукалевски.

II

Во Одборот за доделување на наградата „Мито Хаџи Василев — Јасмин“ се избираат:

а) за претседател: Фахри Каја, член на Извршниот комитет на Претседателството на ЦК СКМ,

б) за членови:

1. Петар Бошковски, пом. секретар во Републичкиот секретаријат за информации,
2. Џевад Гега, главен и одговорен уредник на „Флака е Влазримит“,
3. Милица Источка — Кнежевиќ, член на Секретаријатот на РК ССРМ,
4. Живко Коевски, уредник на ТВ Скопје,
5. Тихо Најдовски, директор на Народниот музеј — Титов Велес,
6. Раде Огњановски, уредник на весникот „Нова Македонија“,
7. Васко Поповски, претседател на Синдикатот на работниците од општествените дејности,
8. д-р Славчо Бахчеванџиев, редовен професор на Природно-математичкиот факултет во Скопје,
9. м-р Драган Ташковски, директор на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања и
10. д-р Миле Тодоровски, на работа во Институтот за национална историја.

Ш

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОВРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Број 06-1153
15 мај 1975 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. **Љубомир Гиговски**, с. р. **Благоја Талески**, с. р.
Претседател
на Собранието на СРМ,
инж. **Љубомир Гиговски**, с. р. **Благоја Талески**, с. р.
Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

183.

Врз основа на член 5, став 2 од Законот за наградата „Климент Охридски“ („Службен весник на СРМ“ бр. 39/68), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 14 мај 1975 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

I

Се разрешуваат од Одборот за доделување на наградата „Климент Охридски“ поради истечување на мандатот:

- а) претседателот **Димче Мире**,
- б) членовите:
 - **Старова Урин**,
 - **Стево Зорба**,
 - **Методија Стефановски**,
 - **Ристо Ристевски**,
 - **д-р Воислав Кушевски**,
 - **Димитар Стефановски**,
 - **Нада Гугушевска**,
 - **Алеко Протугеров**,
 - **Разме Ванковски**,
 - **Љубица Левкова**,
 - **Рашко Муратовски**,
 - **Мирко Крстевски**,
 - **Васил Куновски**,
 - **Тодор Скаловски**,
 - **Благоја Ивановски**,
 - **акад. Љубен Јапе**,
 - **Каја Ајша**,
 - **Реџеп Реџеми**,
 - **Трајче Поповски**,
 - **Ристо Марковски**.

II

Во Одборот за доделување на наградата „Климент Охридски“ се избираат:

- а) за претседател: академикот **Михаил Петрушевски**, редовен професор на Филозофско-историскиот факултет во Скопје,
- б) за членови:
 1. **Томе Момировски**, претседател на Културно-просветната заедница на Македонија,
 2. **Марија Ајдинска**, директор на Комбинираната детска установа Автокаманда — Скопје,
 3. **Левко Арсов**, директор на Заводот за школото на општина Куманово,
 4. **Кузман Георгиевски**, директор на Музејот на град Скопје,
 5. **Васил Димовски**, општествено-политички работник од Битола,
 6. **Идриз Идризи**, општествено-политички работник од Тетово,

7. **Исмаил Исмаил**, уредник на турската емисија на Радио-Телевизија — Скопје,
8. **д-р Лазо Каровски**, писател од Скопје,
9. **Јордан Леов**, писател од Скопје,
10. **Ристо Лазаров**, член на Секретаријатот на Претседателството на Републиката конференција на социјалистичката младина на Македонија,
11. **м-р Александар Лековски**, диригент од Скопје,
12. **Љутви Марку**, директор на Домот на културата во Дебар,
13. **Борислав Мицков**, професор на Педагошката академија во Штип,
14. **Вера Николова**, учителка во Основното училиште „Владимир Илич Ленин“ — Скопје,
15. **Илинка Петрушевска**, уредник на секторот за филм при Домот на младите „25 Мај“ — Скопје,
16. **Димче Протугер**, академски сликар од Скопје,
17. **Павлина Ристоманова**, библиотекар во Народната и универзитетска библиотека — Скопје,
18. **д-р Тома Саздов**, доцент на Филолошкиот факултет во Скопје,
19. **Методија Соколовски**, редовен професор на Филозофско-историскиот факултет во Скопје, и
20. **Вера Христова**, директор на Градежниот училищен центар „Здравко Цветковски“ — Скопје.

Ш

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОВРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Број 06-1152
15 мај 1975 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. **Љубомир Гиговски**, с. р. **Благоја Талески**, с. р.
Претседател
на Собранието на СРМ,
инж. **Љубомир Гиговски**, с. р. **Благоја Талески**, с. р.
Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

184.

Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 14 мај 1975 година, по прегресот на Извештајот за извршување на инвестициите во СР Македонија за периодот од 1971 до 1975 година, врз основа на член 275 од Деловникот на Собранието на СРМ, ги донесе следните

ЗАКЛУОЦИ

ЗА ИНТЕНЗИВИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНАТА АКТИВНОСТ

Во изминатиот период во инвестиционата политика се постигнати значајни резултати и се вложени големи средства во сите стопански и нестопански области. Меѓутоа, обемот и динамиката на инвестиционите вложувања во СР Македонија во последните години, особено во индустријата и енергетиката, осетно заостанува зад југословенските движења, и не се остваруваат според планските предвидувања и реалните потреби, што доведува до забавување на процесот на позабрзан развој на нашата Република.

Врз остварувањата на инвестиционата политика во нашата Република мошне неповолно влијаеја отежнатите услови на работењето, предизвикани со инфлацијата, неликвидноста како и суровинската и енергетската криза.

Покрај објективните тешкотии и пречки, присутни се одредени проблеми и недостатоци од субјективен карактер, кои неповолно влијаат врз поинтензивната инвестициона активност.

Во остварувањето на инвестиционата политика соборите констатираа:

— недоволен вкупен обем на инвестициите, што произлегува од релативно ниската акумулативна способност на стопанството и малото учество на средства од основните организации на здружениот труд во вкупната маса на инвестициите, како и недоволно користење на кредити од странство и заеднички вложувања;

— недоволна структура на инвестиционите вложувања со осетно заостанување на енергетиката и гранките што се значајни за подобрување на производствената структура на стопанството и за зголемување на извозот. Сè уште е високо учеството на градежните објекти во техничката структура на инвестиционите вложувања како и осетното заостанување на вложувањата во обртни средства;

— недоволна ефикасност на инвестиционите вложувања во сите фази на инвестирањето и несоодветна организираност на носителите и на инвестиционата активност, почнувајќи од проектирањето, обезбедувањето на потребните средства, па сè до навременото ефектуирање на инвестиционите објекти;

— недоволно усогласување и оспособување меѓу основните организации и здружениот труд и другите органи и организации во утврдувањето на извршувањето на инвестициите, како и забавување во земање ставови во врска со странските кредити, неблаговремено решавање на некои системски прашања (пречекорувањето на инвестициите е предизвикано од инфлацијата) и ненавременно донесување на одделни законски прописи и сл.

Заради интензивирање на активностите во извршувањето на инвестициите, а со цел за остварување на подинамичен стопански развој, побрзо надминување и решавање на проблемите во врска со вработувањето и решавање на проблемите на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта во Републиката, потребно е:

1. Работниците во основните организации на здружен труд, како носители на проширувањето на материјалната основа на здружениот труд, треба поактивно да се ангажираат во донесувањето и остварувањето на инвестиционите одлуки.

Организациите на здружениот труд, кои имаат инвестиции во тек, како и организациите кај кои изградбата на објектите трае повеќе години, да вложат максимални напори за надминување на сите слабости што се појавиле во досегашната работа и посебно да се договорат со градежната оператива и испорачувачите на опрема за извршување на нивните обврски и за навремено завршување на објектите.

Основните организации на здружениот труд треба да му посветат особено внимание на прашањето во врска со обезбедувањето на што поголемо сопствено учество во вкупната вредност на инвестициите, поради значителното заостанување зад планските предвидувања. Притоа, основните организации на здружениот труд и нивните асоцијации треба да имаат поорганизиран и поактивен однос во отстранувањето на субјективните слабости што се јавуваат како сопирачка за зголемување на сопственото учество во ОЗТ како основен извор за инвестирање.

Во оваа смисла, основните организации на здружениот труд треба да вложат максимални напори за преовладување на квалитетните елементи на стопанисувањето, поголемо користење на капацитетите, обезбедување на поголем коефициент на вртењето на средствата и постигнување на што поголеми заштеди во сите области на стопанската и друга активност.

Основните организации на здружениот труд и нивните асоцијации во наредниот период ќе треба

да му обрнат посебно внимание и на прашањето за зголемување на инвестиционите вложувања преку поврзување и здружување на средствата со ОЗТ од поразвиените републики.

Посебно е значајно интензивирањето на вложувањата на средства од странски лица во домашни организации на здружениот труд — заеднички вложувања.

Истовремено, основните организации на здружениот труд треба да ги преземат потребните мерки за навремено намиравање на обврските по страните ануитети за одобрените инвестициони кредити.

Основните организации на здружениот труд и нивните асоцијации по гранки, групации и дејности, односно интересните заедници треба да преземат конкретни мерки за што побрзо престојување и спогодување во повисоки облици на здружување на трудот и средствата и врз таа основа во политиката на развојот да се воведуваат нови односи и во инвестиционата активност. Сето тоа ќе придонесе за реалноста на донесените инвестициони одлуки, за подобрување на нивната структура и за определување на приоритетните инвестициони зафати.

Во основните организации на здружен труд, како основни носители на самоуправното планирање, и во повисоките облици на здружување на трудот и средствата и интересните заедници, треба да се засилат планско развојните служби во сообразност со нагласената улога на самоуправното планирање во здружениот труд, како и за ефикасно следење на тековното и развојно работење.

Притоа неопходно е да се оствари висок степен на поврзаност и трајна соработка со образовно-научните институции од соодветната област и заеднички да се понесат правата и одговорностите за успешно унапредување на тековното и развојното работење.

2. Основните организации од областа на електростопанството во досегашниот плански период недоволно беа ангажирани во извршувањето на инвестиционите зафати. Затоа, во текот на оваа година, како и во наредните години, тие ќе треба да преземат енергични мерки за интензивирање на инвестиционата активност и за навремено завршување на започнатите објекти.

Врз основа на долгорочната програма за развој на енергетиката, најитно треба да се извршат подготовки за донесување на одлуки за изградба на нови електроенергетски капацитети.

Организациите на здружениот труд од областа на електростопанството ќе треба да вложат максимум напори за ангажирање на поголем обем на сопствени финансиски средства. Меѓутоа, за остварување на долгорочната програма за развој на енергетиката и натаму ќе треба да се користи поголем обем на странски средства, како и да се изнајдат стабилни извори на финансирање.

Формирањето на самоуправна интересна заедница за енергетика во СР Македонија ќе придонесе за подобро задоволување на потребите на стопанството од електрична енергија, порационално користење на средствата и целокупниот развој на оваа гранка. Посебно е значајно тоа што во неа ќе можат спогодбено да се утврдат услови и критериуми за обезбедување и користење на електричната енергија за потребите на новите и за проширување на постојните индустриски и други капацитети.

3. Основните организации на здружениот труд од областа на земјоделството уште повеќе да се ангажираат за целосно извршување и ефектуирање на инвестициите, особено во хидрометријативните системи и подигањето на насадите.

Основните организации на здружениот труд ќе треба да вложат натамошни напори за создавање на сè пошироки можности и услови за поврзување и развивање на разни форми на соработка со

индивидуалните земјоделци. Стопанската банка ќе треба, преку обезбедување на кредити, стимулативно да дејствува врз развојот на индивидуалното земјоделско производство.

Во областа на шумарството основните организации на здружениот труд треба да настојуваат за целосно реализирање на одобрените кредити од Стопанската банка за остварување на планските предвидувања за периодот од 1971—1975 година.

4. Основните организации на здружениот труд во областа на градежната оператива, производителите на опрема и градежни материјали, монтажерските организации и организациите на прометот треба поорганизирано да настапуваат за навремено извршување на преземените договорни обврски со цел да се забрза инвестиционата активност во оваа година.

Неодложна е потребата во Републиката да се создадат крупни организации врз база на „инженеринг“, со што ќе се овозможи и поорганизирано ангажирање на стручниот и на научниот кадар во претходните студиски проучувања, идејни проекти и варијантни решенија во идната инвестициона активност во Републиката.

Заради отстранување на досегашните слабости во градењето на објектите, неопходно е да се обезбеди и зајакне стручната и квалитетната изработка и ревизија на проектите.

5. Изградувањето и проширувањето на патната мрежа, модернизацијата и електрификацијата на железничкиот сообраќај и поштенско-телеграфскиот сообраќај, како елементи на инфраструктурата, бараат од основните организации на здружениот труд во овие дејности да вложат натамошни напори за порационално користење на сопствените средства и другите средства, како и да преземат мерки за забрзување на инвестиционата активност.

6. Организациите на здружениот труд во областа на прометот и угостителството, своите инвестициони зафати во 1975 година и во наредниот период треба да ги насочат кон изградба на современ магацински и продажен простор, со тоа што посебно внимание да се посвети и на изградба на продавници и продажен простор на село, како и на објекти за масовен туризам.

7. Банките ќе треба постојано да го следат извршувањето на инвестициите и да преземаат мерки за поефикасно користење на средствата. Затоа банките со инвестициите ќе треба заеднички да се ангажираат во отстранувањето на проблемите и тешкотите што се појавуваат во текот на одобрувањето и користењето на кредитите. Притоа, при одобрувањето на кредитите решавачки збор да има здружениот труд, изразено во самоуправниите спогодби за реализација на развојните програми по гранки, групации и дејности, при што да се почитува општествената рационалност.

Банките и другите надлежни органи и организации треба максимално да се ангажираат и за што поголемо искористување на можностите за добивање на кредити од странски банки, меѓународни финансиски институции и други надворешни организации.

Банките во преговорите со странски партнери за обезбедување на дополнителни средства и за набавка на опрема ќе треба заеднички да настапуваат со основните организации на здружениот труд, односно со нивните повисоки облици на здружување на трудот и средствата. Тоа ќе придонесе користењето на кредитите и набавка на опрема да се врши под услови кои најмногу им одговараат на инвеститорите.

Активноста на банките и организациите на здружен труд да биде насочена и кон изнаоѓање на форми и начини за поголемо привлекување на слободни парични средства од населението за долгорочно кредитирање на стопанството.

Банките треба да бидат поефикасни во решавањето на кредитните барања, особено на оние што се однесуваат на обезбедување на трајни инвестиции.

8. Стопанската комора на Македонија ќе треба да преземе мерки за навремено донесување на општествените договори и самоуправниите спогодби за инвестиции во стопанството. Притоа, да се настојува за примена на сè поголема селективна политика и почитување на општествената рационалност при утврдувањето висината на средствата по одделни стопански гранки и групации, а во согласност со годишната, среднорочната и долгорочната развојна политика на Републиката.

Исто така, тоа ќе треба да го организира усогласувањето на интересите на организациите на здружениот труд кај кои постојат предлози за изградба на истородни капацитети.

Стопанската комора на Македонија ќе треба постојано да го следи остварувањето на донесените општествени договори и самоуправни спогодби.

9. Во нестопанските дејности носители на инвестиционата политика се основните организации на здружениот труд и самоуправниите интересни заедници. Меѓутоа, и во наредниот период општествено-политичките заедници, треба да обезбедуваат средства за развој на општествените дејности.

Изградбата на објекти треба да се темели врз заеднички програми за развој со почитување на современи стандарди и да се сообрази со материјалните можности на сите учесници во обезбедувањето на инвестиционите средства.

За реализација на предвидените инвестициони зафати, а особено за завршување на започнатите објекти во 1975 година, потребно е целосно ангажирање и синхронизирана активност на општествено-политичките заедници, самоуправниите интересни заедници и организациите на здружениот труд.

10. Општините во рамките на своите права и должности ќе треба да преземаат мерки кои ќе придонесат за побрзо интензивирање на инвестициите (локации, расчистување на имотно-правните односи, издавање на градежни дозволи и разни согласности и уверенија).

Неразвиените општини да создадат услови за обезбедување на одредени погодности со давање на соодветни локации, ослободување од одредени такси и надоместоци, ослободување од други општински давачки и слично, со цел за забрзување на инвестиционата активност на нивните подрачја.

11. Повисоките облици на здружениот труд, самоуправниите интересни заедници, односно Извршниот совет на Собранието на СРМ следејќи го извршувањето на инвестиционата политика ќе треба повремено да го известуваат Собранието на СРМ за состојбата и проблемите во текот на градбата на позначајните инвестициони објекти.

12. Со оглед на широко отворениот фронт на инвестициите во овој и во наредниот период, како и ангажирањето на значајни средства од домашни и странски извори, ќе треба радикално да се заостри одговорноста на сите учесници во проширената репродукција за доследно почитување на утврдената инвестициона политика и извршување на преземените обврски.

13. Повисоките облици на здружен труд, самоуправниите интересни заедници, односно Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, заради забрзување на инвестиционата активност, да ги проучат прашањата и да предложат мерки за решавање во врска со:

— пречекорувањето на инвестициите што се последица на инфлацијата;

— акумулативната способност на организациите на здружениот труд и можностите за натамошно растоварување од некои законски обврски;

— обезбедувањето на посебни извори на средства или добивање на кредити потребни за подготвителните работи (претходни студии, инвестицио-

ни програми, идејни проекти, геолошки и геомеханички истражувања и сл.), за објектите што ќе се градат во овој среднорочен плански период;

— преиспитувањето на условите за увоз на опрема, за кредитирање на хидромелиоративните системи, шумарството, изградба на патишта од IV ред, угостителството и индивидуалното земјоделство (пониски каматни стапки, подолг рок на враќање и сл.);

— потребата од воведување на задолжителна единствена евиденција на искористените средства од сите извори на финансирање.

Извршниот совет до крајот на годинава да го известат Собранието на СРМ за преземените мерки во врска со наведените прашања.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1166

15 мај 1975 година

Скопје

Претседател
на Соборот на
здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на општините,
Блашко Јаневски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

185.

Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 14 мај 1975 година, го разгледа материјалот на Републичкиот завод за општествено планирање „Глобални согледувања на развојните можности на Социјалистичка Република Македонија во периодот од 1976 до 1980 година“, со Анализата за остварениот развој на СР Македонија во периодот од 1971 до 1975 година, на врз основа на мислењата и предлозите изнесени во претресот на седниците на одборите и соборите донесе

ЗАКЛУЧОЦИ

I

1. Собранието на СР Македонија констатира дека во материјалите за глобалните согледувања на развојните можности на СР Македонија во периодот од 1976 до 1980 година се изразени основните интенции на Уставот и на документите донесени на X конгрес на СКЈ и на VI конгрес на СКМ — здружениот труд да биде основен носител на планирањето и на општествената репродукција.

Исто така се констатира дека материјалите содржат опстојни оценки за основните карактеристики на остварениот развој, дека во нив е даден аналитички пристап, заснован врз научни сознанија, за определбите за можниот глобален развој во периодот од 1976 до 1980 година и дека тие претставуваат основа која овозможува, пред изготвувањето на Нацрт на општествениот план и неговото усогласување со Нацртот на општествениот план за развој на Социјалистичка Федеративна Република Југославија за наредниот среднорочен период, да се оствари широка дискусија и консултација во организациите на здружениот труд, нивните асоцијации и повисоките облици на здружен труд, самоуправните интересни заедници, Стопанската комора на Македонија и во општествено-политичките организации, општествените и другите самоуправни организации и заедници во Републиката.

2. Тргувајќи од фактот дека здружениот труд е носител на политиката на развојот, Собранието и на овој случај оценува дека е неопходно решително да се продолжи со општествено-политичката и законодавната акција — здружениот труд во материјалната сфера и во општествените дејности што подобро самоуправно да се организира и да се оспособи за стопанисување врз новите уставни основи и за изработка на своите развојни програми. Паралелно со работата на подготовката и донесувањето на документот за среднорочниот развој на СР Македонија и на соодветните системски решенија, потребно е здружениот труд непосредно да се ангажира во утврдувањето на развојната политика. Општествените договори и самоуправните спогодби на организациите на здружениот труд по гранки, групации и дејности и на другите самоуправни организации и заедници треба да претставуваат појдовна основа за усогласувањето на плановите за работа и програмите за развојот на сите учесници во општествената репродукција, па со тоа и за утврдување на политиката на среднорочниот развој на Социјалистичка Република Македонија.

3. Истовремено Собранието констатира дека во основните материјали за глобалните согледувања на развојните можности е даден целосен приказ на остварениот економски и социјален развој на СР Македонија за периодот од 1971 до 1975 година, што како достигнато ниво на развојот претставува солидна појдовна основа за идниот економски и социјален развој на Републиката.

II

1. Собранието ја поддржува определбата развојот да биде остварен со динамичен стопански растеж од досега остварениот и од растежот што се очекува во целата земја и дека изборот на глобалните насоки обезбедува континуиран, постабилен и релативно покомплексен развој, кој во својата основа содржи: забрзано решавање на проблемот на енергетиката, зголемување на производството на сировини и храна, техничко-технолошката модернизација и оптимализација на стопанството, подигање степенот на финализација на производите како и проширување на можностите на стопанството за интензивно вработување на работоспособното население.

Предложената производствена ориентација неодожно ќе доведе до повисока меѓусебна поврзаност на стопанството во Републиката и во земјата во целина, што ќе придонесе уште повеќе да се афирмираат единството на развојната политика и единството на југословенскиот пазар.

Ценејќи ја положбата и потребите на идниот економски и социјален развој и реалните материјални можности, Собранието ја поддржува предвидената динамика на стопанскиот растеж, според која општествениот производ на вкупното стопанство во периодот од 1976 до 1980 година ќе се зголемува со просечна стапка на пораст од 8,5 до 9%, зашто само со таква динамика на развојот можат да се создадат основи за порадикално решавање на виталните проблеми на развојот, особено за намалување на разликите во однос на развиените подрачја во земјата.

2. Од посебно значење е ориентацијата, според која остварувањето на релативно динамичниот општествено-економски развој во периодот од 1976 до 1980 година претпоставува и интензивирање на инвестиционите вложувања што бараат такви решенија во инвестиционата структура на вложувањата кои, покрај решавањето на структурните прашања, едновременно и натаму ќе обезбедат приоритет во решавањето на проблемот на недостигот од електрична енергија, проширување на производството на сировини, обезбедување на поразвиена индустриска структура со ориентација кон поголема финализација на производите, кои треба да ги обезбедат и потребните ефекти врз тековниот развој и економичност во работењето.

Притоа, од посебно значење е континуитетот во инвестирањето во наредниот петгодишен период, обезбеден со одобрување на повеќе програми од приоритетните гранки.

3. Собранието целосно ја поддржа ориентацијата за порамномерен и позабрзан регионален развој на Републиката, што треба да се остварува, пред се, со намалување на разликите во стопанската развиеност и општествените дејности во одделни краишта на Републиката.

4. Се поддржува предложената концепција за постојан пораст на животниот стандард, што претпоставува во распределбата на општествениот производ, врз основа на општествените договори и самоуправните спогодби, да се воспостават оптимални односи меѓу акумулацијата и личната, заедничка и општата потрошувачка. Притоа, според оцената на Собранието, во рамките на општиот пораст на средствата за животниот стандард, треба да се остварува и политиката за подинамичен пораст на општествениот стандард.

5. Во рамките на идниот развој и на подигањето на нивото на развиеноста, неопходно е истовремено да се создаваат услови и за функционално побрз развој на образованието, науката, културата, физичката и техничката култура, здравството и социјалната заштита. Во таа смисла, Собранието оцени дека предложените глобални согледувања во основа ги изразуваат потребите, целите и можностите на идниот развој на овие дејности.

III

Се задолжува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, да го изготви Нацртот на општествениот план за развој на СР Македонија за периодот од 1976 до 1980 година и на Собранието на СР Македонија да му го достави до 10 јуни 1975 година.

При изготвувањето на Нацртот на општествениот план да се имаат предвид развојните програми и проекции на здружениот труд по гранки, групации и дејности, ставовите и мислењата искажани во прегресот на седниците на соборите и нивните работни тела и на собранијата на самоуправните интересни заедници, како и мислењата и предлозите на Републичката конференција на ССРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-585
15 мај 1975 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р.
Претседател
на Соборот на општините,
Блашко Јаневски, с. р.
Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Тога Николовски, с. р.

186.

Врз основа на член 376, став 1, алинеа 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 1 и 3 од Законот за помилување и член 85 од Кривичниот законик, Претседателството на СРМ на седницата одржана на 12. V. 1975 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Изречената казна да му се прости на:

1. Петар Вангел Гулевски, од Битола

II

Неиздржаниот дел од казната да му се прости на:

1. Јован Мартин Дамјановски, од с. Маврово

III

Изречената казна да им се намали за 6 месеци на:

1. Славе Илија Баснарков, од с. Возарци
2. Али Рушад Ајрединиов, од Битола
3. Љубе Благоја Пејковски, од Скопје
4. Илија Перо Димески, од Скопје

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 06-194
12. V. 1975 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видо Смилевски, с. р.

187.

Врз основа на член 2 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 25/72 и 35/72) и член 5 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ И ЗА МЕРКИТЕ НА НЕПОСРЕДНА ОПШТЕСТВЕНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ОД ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА

1. Со оваа одлука се определува начинот на формирањето на цените и мерките на непосредна општествена контрола на цените на производите и услугите од интерес за Републиката.

2. Со општествени договори се формираат цените на производите и услугите, и тоа:

- производите на графичката индустрија (дневни и информативни весници, школски учебници и лектира и тетратки);
- производите од експлоатацијата на шумите;
- услугите во железничкиот патнички сообраќај;
- услугите во друмскиот патнички сообраќај и услугите на автобуските станици;
- здравствените услуги;
- користењето на радио-дифузните емисии;
- услугите на осигурувањето на имоти и лица (задолжителното осигурување);
- банкарските услуги;
- типските станови за пазар.

3. Мерката на непосредна општествена контрола на цените — задржување на цените (на маржите и работите) на затечено ниво (затечени цени), се пропишува за цените на:

- производите на индустријата за градежен материјал (глинените производи — блокови за исполнување на сидови и керамиди);
- добиточната храна од индустриско потекло;
- маржите и работите во прометот на стоки на големо и на мало.

4. Мерката на непосредна општествена контрола на цените — давање согласност на тарифите, се пропишува за:

- електричната енергија;
- услугите во внатрешниот поштенски, телефонски и телеграфски сообраќај; и
- услугите на Службата на општественото книговодство на СРМ.

5. Мерката на непосредна општествена контрола на цените — определување на минимални откупни цени се пропишува за млекото.

6. За цените на производите и услугите од интерес за Републиката што не се опфатени во точките 2, 3, 4 и 5 на оваа одлука се пропишува мерката на непосредна општествена контрола на цените — известување за цените заради евидентирање (евиденција на цените), до колку со посебен пропис не е поинаку определено.

За цените на производите и услугите од претходниот став, организациите на здружениот труд се должни да достават ценовници до Републичкиот завод за цени, заради евиденција на цените.

Ценовниците од ставот 2 на овој член можат да се применуваат во рок од 60 дена од денот на доставувањето до Републичкиот завод за цени, до колку во тој рок не се донесе решение за запирање на примената на ценовникот. По барање од организацијата на здружениот труд, Републичкиот завод за цени може да го скрати тој рок.

7. За цените на производите и услугите од точката 2 и 3 на оваа одлука за кои нема да се склучи општествен договор или спогодба за промена на затечените цени односно ако цените формирани со општествените договори, спогодбите за промена на затечените цени или цените формирани според точка 6 на оваа одлука не се во согласност со политиката на цените и со мерките на економската политика, со посебна одлука ќе се пропише мерка на непосредна општествена контрола на цените и ќе се определи нивото до кое можат да се формираат цените за тие производи и услуги.

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на мерки на непосредна општествена контрола на цените на производите и услугите од интерес за Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 29/74).

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-872/1

22. IV. 1975 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет
Благој Попов, с. р.

188.

Врз основа на член 15 од Законот за републичкиот буџет за 1975 година („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО И ОВЧО МЛЕКО ВО 1975 ГОДИНА

1. За кравјо и овчо млеко произведено во организациите на здружениот труд или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители се исплатува премија во висина од 0,30 динари по 1 литар и тоа:

а) Премијата за кравјо и овчо млеко во сопствено производство им се исплатува на организациите на здружениот труд во цел износ од 0,30 динари по еден литар.

б) Премијата за кравјо и овчо млеко произведено во кооперација со индивидуалните производители се исплатува:

— во готово на индивидуалните земјоделски производители што произведуваат кравјо и овчо млеко во кооперација, по 0,20 динари по 1 литар;
— за заеднички функции (за покривање трошоци за врдење контрола на производните способности, матичното книговодство и селекција и

за организирање на собирни пунктови за млеко), 0,10 динари по литар.

2. Премијата од точката 1 на оваа одлука ќе се исплатува за кравјо млеко што содржи најмалку 3,2% млечна маст, а за овчо млеко што содржи 4% млечна маст ако корисниците на премијата го продаваат и испорачуваат од 1. I. до 31. XII. 1975 година, на организациите на здружениот труд и на други организации. Премијата ќе се исплатува и за кравјо и овчо млеко кое корисниците на премијата во тој период ќе го преработуваат сами или во кооперација или ќе го продадат на непосредните потрошувачи.

За кравјо млеко кое содржи повеќе од 3,2% млечна маст, како и за овчо млеко кое содржи повеќе од 4% млечна маст премијата се пресметува на количини со 3,2% млечна маст за кравјо односно со 4% млечна маст за овчо млеко. За кравјо млеко со повеќе од 4,2% млечна маст и за овчо млеко со повеќе од 7% млечна маст пресметката се врши до најмногу 4,2% односно 7% млечна маст.

За кравјо млеко кое содржи помалку од 3,2% млечна маст и за овчо млеко кое содржи помалку од 4% млечна маст не може да се остварува премија.

3. Премијата од точката 1 на оваа одлука се исплатува само на оние корисници кои за производството на тоа млеко водат контрола на производните способности и матичното книговодство и вршат селекција кај кравите и овците.

Премијата од точката 1 под б) на оваа одлука се исплатува на оние корисници кои за млеко произведено во кооперација со индивидуалните производители покрај условите од претходниот став заклучиле и договор за производство и испорака на тоа млеко.

4. Премијата од точката 1 на оваа одлука ќе се исплатува за кравјо и овчо млеко, ако по својот квалитет одговара на условите по Одлуката за минимална откупна цена на млекото.

5. Премијата од точката 1 на оваа одлука се исплатува по поднесување на барање до Службата на општественото книговодство за исплатување на премијата.

6. Премијата од оваа одлука се исплатува од средствата на Републичкиот буџет за 1975 година.

7. Се овластува републичкиот секретар за земјоделство и шумарство, во согласност со републичкиот секретар за финансии да донесе поблиски прописи за начинот и постапката за остварување премијата од оваа одлука, да утврди документација која корисниците на премијата треба да ја приложат кон барањето за премија, како и да пропише поблиски услови за користењето на премијата што се дава за заеднички функции (контрола на производните способности, матично книговодство и селекција и изградба на собирни центри за млеко).

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување премија за овчо и кравјо млеко во 1974 година („Службен весник на СРМ“ бр. 18/74).

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

Бр. 12-884/1

22. IV. 1975 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

189.

Врз основа на член 3 и 5 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72), Извршниот совет на Собранието на СРМ донесува

О Д Л У К А ЗА МИНИМАЛНАТА ОТКУПНА ЦЕНА ЗА КРАВЈО И ОВЧО МЛЕКО

1. Организациите на здружениот труд што се занимаваат со промет или со преработка на кравјо и овчо млеко (во натамошниот текст: млекото) ќе купуваат свежо млеко од организациите на здружениот труд што сами го произвеле, договориле или организирале производството во кооперација со индивидуални производители, по цена која не може да биде пониска од 0,78 динари за една маслена единица, франко собирно место на продавачот, лактофриз или подвижна цистерна.

Организацијата на здружениот труд која договара и организира производство на млеко во кооперација со индивидуални производители, ќе го презема млекото од индивидуалниот производител произведено во таа кооперација по цена од ставот 1 на оваа точка-франко собирно место на организацијата на здружениот труд или франко-лактофриз или франко-подвижна цистерна.

2. Цената од точката 1. на оваа одлука се однесува на кравјото млеко ако во поглед на квалитетот ги исполнува следните услови:

1) да има специфична тежина од 1,029 до 1,034;
2) степенот на механичката нечистота на филтер кругчето да не ја минува третата класа (според скалата 1-5 на Институтот за млекарство во Југославија);

3) степенот на киселоста да не е поголем од 7,0°, сметајќи според Сокслет — Хенкел;

4) времето на обезбојувањето на метиленското синило да изнесува најмалку 2 часа, сметајќи по оригиналната метода на Орли — Јенсен, со таблетките со стандардно количество на метиленско синило;

5) да има 3,6% млечна маст определена според методата на Гербер. За млеко кое содржи повеќе од 3,6% млечна маст цената сразмерно се зголемува и тоа најмногу до 4,2% млечна маст, а за млеко што содржи помалку од 3,6% млечна маст сразмерно се намалува цената до 3,2% млечна маст.

За кравјото млеко кое содржи помалку од 3,2% млечна маст не се однесува минималната откупна цена;

6) да не е произведено од крави лекувани со арсеник, жива, или со други лекови што преминуваат во млекото за време на лекувањето и за време до 5 дена по лекувањето;

7) да не содржи антибиотици;

8) да е оладено на температура од најмалку 12°C.

3. Цената на кравјото млеко од точката 1 на оваа одлука се намалува:

1) за 0,05 динари за 1 литар ако млекото не е оладено на температура од најмалку 12°C;

2) за 0,10 динари за 1 литар-ако времето на обезбојувањето на метиленското синило изнесува од 1 час и 46 минути до 1 час и 59 минути;

3) за 0,15 динари за 1 литар-ако времето на обезбојувањето на метиленското синило изнесува од 1 час и 31 минута до 1 час и 45 минути;

4) за 0,17 динари за 1 литар-ако времето на обезбојувањето на метиленското синило изнесува од 1 час и 16 минути до 1 час и 30 минути.

4. Цената од точката 1 на оваа одлука се однесува на овчото млеко ако тоа во поглед на квалитетот ги исполнува следните услови:

1) да има специфична тежина од 1,031 до 1,036;

2) степенот на механичката нечистота на филтер кругчето да не ја минува четвртата класа (според скалата 1-5 на Институтот за млекарство во Југославија);

3) степенот на киселоста да не е поголем од 9,5° сметајќи според Сокслет — Хенкел;

4) времето на обезбојувањето на метиленското синило да изнесува најмалку 20 минути, сметајќи по оригиналната метода на Орли — Јенсен, со таблетките со стандардно количество на метиленско синило;

5) да има најмалку 4% млечна маст, определена според методата на Гербер.

За млеко кое содржи повеќе од 4% масленост цената сразмерно се зголемува и тоа најповеќе до 7,0% млечна маст.

За овчото млеко кое содржи помалку од 4% млечна маст не се однесува минималната откупна цена;

6) да не е произведено од овци лекувани со арсеник, жива или со други лекови што преминуваат во млекото за време на лекувањето и за време до 5 дена по лекувањето;

7) да не содржи антибиотици;

8) да е оладено на температура од најмалку 12°C.

5. За овчо млеко што не е оладено на температура од најмалку 12°C цената од точката 1 на оваа одлука се намалува за 0,05 динари по 1 литар.

6. Ако времето на обезбојувањето на метиленското синило кај овчото млеко изнесува до 20 минути, цената од точката 1 на оваа одлука не се однесува на таквото млеко.

7. Квалитетот на млекото се утврдува на собирното место од точката 1 од оваа одлука.

Начинот на утврдувањето на квалитетот на млекото странките го договараат спогодбено.

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за минималната откупна цена за кравјо и овчо млеко („Службен весник на СРМ“ бр. 24/74).

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-653/1

22. IV. 1975 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

190.

Врз основа на точка V од Одлуката за утврдување на личните доходи и трошоците на функционерите и работниците што ги именува односно назначува Извршниот совет или што се именуваат односно назначуваат во согласност со Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 9/73), во согласност со Општествениот договор за усогласување на распределбата на доходот и личните доходи во основните организации на здружениот труд и работните заедници во општествените дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 11/75), Комисијата за кадровски и административни прашања на Извршниот совет, на седницата одржана на 8. 5. 1975 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ ШТО ГИ ИМЕНУВА ОДНОСНО НАЗНАЧУВА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ ИЛИ ШТО СЕ ИМЕНУВААТ ОДНОСНО НАЗНАЧУВААТ ВО СОГЛАСНОСТ СО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

1. Висината на дневниците за службено патување во земјата на функционерите и работниците што ги именува односно назначува Извршниот совет или што се именуваат односно назначуваат во согласност со Извршниот совет изнесува 250 динари.

2. Со влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката на Административната комисија на Извршниот совет број 10-3269/1 од 17. 12. 1973 година.

3. Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10-1041/1
12. V. 1975 година
Скопје

Претседател,
Вера Димитрова, с. р.

191.

Врз основа на член 12 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72), а согласно со Резолуцијата за основите на заедничката политика на економскиот и социјалниот развој на Социјалистичка Република Македонија во 1975 година („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74) и Договорот за спроведување на политиката на цените во 1975 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 7/75), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и собранијата на општините, се согласија за спроведување на политиката на цените во СР Македонија за 1975 година и утврдија

ДОГОВОР

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ЦЕНИТЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1975 ГОДИНА

Член 1

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и собранијата на општините, во рамките на своите права, овластувања и обврски, во согласност со системот и политиката на цените, за остварување на задачите од Резолуцијата за основите на заедничката политика на економскиот и социјалниот развој на СР Македонија за 1975 година (во натамошниот текст — Резолуција), со преземање на одлучни мерки во областа на цените за производите и услугите од надлежност на Републиката и општините, ќе обезбедат услови за поуспорен натамошен пораст на цените и на трошоците за живот во однос на 1974 година, а во согласност со Договорот за спроведување на политиката на цените во 1975 година (во натамошниот текст — Меѓурегионални договори) и со овој договор.

Член 2

За спроведување на политиката на цените во СР Македонија за 1975 година, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија со овој договор ќе обезбеди услови за извршување на задачите од Резолуцијата и Меѓурегионалниот договор.

За цените на производите и услугите од надлежност на општините, собранијата на општините или овластен орган на собранијата на општините, со оперативна програма или друг соодветен акт за спроведување на политиката на цените, ќе обезбедат остварување на целите и задачите од Резолуцијата и овој договор.

Член 3

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, собранијата на општините и надлежните републички и општински органи, во рамките на својата надлежност, со доследно спроведување на утврдената политика на цени, ќе обезбедат тековниот пораст на цените во 1975 година да биде помал од остварениот во 1974 година, во согласност со рамките и динамиката утврдени со соодветниот акт на потписниците на овој договор.

Член 4

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и собранијата на општините, како и надлежните републички и општински органи, ќе обезбедат цените на производите и услугите од надлежност на Републиката и општините да се формираат во согласност со утврдените рамки и со овој договор, така што во декември 1975 година во однос на декември 1974 година, стапката на порастот на цените во споредба со остварената стапка од истиот период во претходната година, да биде помала и тоа: кај цените на производителите на индустриски производи за околу 14%, кај цените на мало за околу 30% и кај трошоците за живот за околу 10%.

Надлежните републички и општински органи ќе се ангажираат за доследно остварување на обврските од претходниот став.

Член 5

Поместувањето на цените на производите и услугите од надлежност на Републиката и општините ќе се врши во согласност со утврдената динамика и овој договор.

Надлежните органи на управата на собранијата на општините се обврзуваат да обезбедат меѓусебни консултации и соработка во врска со спроведувањето на политиката на цените, како и да го известуваат Републичкиот завод за цени во врска со донесувањето и преземањето на мерки за цените на производите и услугите од својата надлежност.

Член 6

Цените на производите и услугите од надлежност на Републиката и општините во 1975 година ќе се формираат врз основа на општествени договори, самоуправни спогодби, според условите на пазарот и врз основа на одлуки на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и собранијата на општините, односно од надлежните органи, а во согласност со тековната економска политика, со политиката на развојот, со развојот на општествено-економските односи и со системот и политиката на цените.

Член 7

Општините ќе ги формираат цените на производите и услугите од својата надлежност на следниот начин:

— со општествени договори: производите од графичката индустрија (локалните весници), станадините, закупнините, комуналните услуги, градскиот сообраќај и приклучоците за електрична и топлинска енергија, телефони, водовод и канализација;

— со одлуки за мерки на непосредна општествена контрола на цените на собранијата на општините или надлежниот орган на собранијата на општините ќе се формираат цените на следните производи и услуги:

а) максимални цени за: леб, свежо месо и свежо млеко;
б) калкулативно формирање на цени за: брашно, масло за јадење и шеќер;
в) давање согласност на тарифи за: воден надоместок;

г) евиденција на цени за: производите од градежен материјал, производите од графичката индустрија (освен локалните весници), занаетчиските услуги, угодителските услуги за општествена исхрана, работничките одморалишта и ноќевањата во објекти од „Ц“ и пониска категорија, аптекарските услуги, ветеринарните услуги, културните услуги, социјалните услуги, дрво на пенушка;

— според условите на пазарот ќе се формираат цените за: угостителските услуги, освен услугите под г) од овој став.

Доколку не се склучи општествен договор (став 1 алинеја 1 од овој член), или самоуправни спогодба (член 8 од овој договор), или склучените оп-

штествени договори и самоуправни спогодби, односно ако цените формирани според условите на пазарот, не се во согласност со постојниот систем и политика на цени, надлежниот орган на општината може да определи ниво до кое ќе се формираат цените на тие производи и услуги, при што да се има предвид времето од претходното поместување на цените.

За производите и услугите од надлежност на општините што не се опфатени во ставот 1 од овој член, општините можат самостојно да го определат начинот на формирањето на цените според условите на своето подрачје.

Член 8

Маржите и рабатите во прометот на големо и на мало ќе се формираат по правило со самоуправни спогодби за соработка односно за здружување на трудот и средствата, или со промена на затечените маржи и рабати, во согласност со Одлуката за начинот на формирањето на рабатите и маржите во прометот на стоки на големо и на мало, и со другите важечки прописи.

Член 9

За подоследно извршување на целите во областа на политиката на цените, утврдена со Резолуцијата и овој договор, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и собранијата на општините ќе соработуваат со Стопанската комора на Македонија.

Член 10

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и собранијата на општините ќе преземаат мерки, општите услови на стопанисувањето и мерките и економските инструменти што имаат битно влијание на цените, а особено политиката на даноците и придонесите, таксите и политиката на формирањето и распределбата на доходот, да обезбедат во 1975 година помал тековен пораст на цените и трошоците за живот во однос на 1974 година.

Член 11

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија ќе предложи измени и дополнувања на Законот за општествена контрола на цените, заради негово усогласување со Уставот на Социјалистичка Република Македонија и со сојузниот Закон за општествена контрола на цените. Во рамките на своите надлежности, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и Републичкиот завод за цени ќе извршат измени и дополненија на своите прописи од областа на цените во согласност со Законот, а собранијата на општините и надлежните органи на собранијата на општините, во согласност со измените и дополненијата на Законот, ќе извршат потребни измени на своите прописи од областа на цените, за да се овозможи поефикасно остварување на правата на здружениот труд во формирањето на цените.

Член 12

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и надлежните органи на собранијата на општините, ќе ја следат реализацијата на овој договор и тоа како во поглед на утврдените рамки така и по однос на предвидената динамика.

Ако во формирањето на цените на производите и услугите од надлежност на Републиката и општините, се отстапува од утврдените рамки и динамиката со овој договор, надлежните органи на Републиката и општините се обврзуваат да пропишат мерки на непосредна општествена контрола на цените односно други соодветни мерки.

Член 13

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и собранијата на општините, односно надлежните органи на собранијата на општините, во

рамките на своите овластувања, ќе преземаат акции и мерки за да пристапат поголемите потрошувачи и индустриските центри кон договарање, авансирање на производството и задолжително преземање на основните земјоделски производи, заради подмирување на побарувачката на овие производи и за одржување на стабилноста на цените.

Член 14

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и собранијата на општините, односно надлежните органи на собранијата на општините, ќе преземаат мерки за сузбивање на монополистичката положба на одделни организации на здружениот труд на пазарот и на монополистичките спогодби и целојалниот натпревар, како и мерки за спречување нарушувањето на единството на југословенскиот пазар.

Член 15

Овој договор ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ и во службените гласила на општините, а ќе се применува од денот на потпишувањето.

Бр. 12-140/6

29. IV. 1975 година

Скопје

- За Извршниот совет на Собранието на СР Македонија,
Васил Туцаров, с. р.
- За Собранието на општината Битола,
Владимир Балтовски, с. р.
- За Собранието на општината Берово,
Шумански Бранко, с. р.
- За Собранието на општината Македонски Брод,
Мацоски Перо, с. р.
- За Собранието на општина Валаново,
Шунтов Благој, с. р.
- За Собранието на општината Винаца,
Јанко Михајлов, с. р.
- За Собранието на општината Гевгелија,
Ристо Терзиев, с. р.
- За Собранието на општината Гостивар,
Акимоски Сретен, с. р.
- За Собранието на општината Дебар,
Алексоски Трпе, с. р.
- За Собранието на општината Делчево,
Трајан Гоцевски, с. р.
- За Собранието на општината Демир Хисар,
Наумовски Милан, с. р.
- За Собранието на општината Кавадарци,
Јанков Петар, с. р.
- За Собранието на општината Кичево,
Љубомир Богески, с. р.
- За Собранието на општината Кочани,
Јорданов Иван, с. р.
- За Собранието на општината Кратово,
Тодор Коцевски, с. р.
- За Собранието на општината Крива Палацка,
Славко Николовски, с. р.
- За Собранието на општината Крушево,
Николоски Борче, с. р.
- За Собранието на општината Куманово,
Миодраг Спасовски, с. р.
- За Собранието на општината Неготино,
Петар Паунков, с. р.

- За Собранието на општината Охрид,
Крлески Никола, с. р.
- За Собранието на општината Прилеп,
Мирчески Петар, с. р.
- За Собранието на општината Про-
биштип,
Стојковски Стојче, с. р.
- За Собранието на општината Ра-
довиш,
Кукутанов Миле, с. р.
- За Собранието на општината Ресен,
Цветковски Кирил, с. р.
- За Собранието на општината Скопје,
Југослав Тодоровски с. р.
- За Собранието на општината Свети
Николе,
Тасевски Трајан, с. р.
- За Собранието на општината Струга,
Србиновски Кире, с. р.
- За Собранието на општината Стру-
мица,
Димитар Стојков, с. р.
- За Собранието на општината Тетово,
Љубомир Трајкоски, с. р.
- За Собранието на општината Титов
Велес,
Ристо Ристовски, с. р.
- За Собранието на општината Штип,
Данев Михаил, с. р.

По извршеното срамнување, установено е дека во текстот на Законот за Републичкиот буџет за 1975 година, објавен во „Службен весник на СРМ“, број 49/74, се поткраднале грешки поради што се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1975 ГОДИНА

1. Во член 5, став 1, зборот „расходите“ се заменува со зборовите: „материјалните расходи“.

2. Во општиот дел на Законот, член 13, во делот „II. Општ распредел на приходите“ од Билансот, во последната ставка „Вкупно распоредени приходи (01 до 18)“ наместо износот „3.105.173.500“ треба да стои износот „3.105.473.500“.

3. Во посебниот дел на Законот, член 14, „Раздел 21 — Главен штаб за народна одбрана“, позиција 229 01-2 „Материјални расходи за зонските штабови“ наместо износот „200.000“ треба да стои износот „300.000“.

Во „Раздел 50 — Нераспределени средства“, позиција 485 17-1 „Тековна буџетска резерва“ наместо износот „6.000.000“ треба да стои износот „6.400.000“.

Број 10-140

13 мај 1975 година

Скопје

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

219.

Врз основа на член 16 став 5 и член 28 од Законот за самоуправните интересни заедници за социјална заштита, како и член 11 став 2 и 16 од Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита (Заедница), Собранието на Заедницата на седницата одржана на 13. 05. 1975 година ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗДРШКА НА ШТИТЕНИЦИ СМЕСТЕНИ ВО УСТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ВО КОИ УЧЕСТВУВА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ ЗА 1975 ГОДИНА

I

Висината на трошоците за издршка на штитеници сместени во установи за социјална заштита, по еден штитеник месечно за 1975 година изнесува за:

- | | | |
|--|----------|------|
| 1. Специјален завод во Демир Капија | 2.250,00 | дин. |
| 2. Дом за доенчиња и мали деца во Битола | 2.500,00 | дин. |
| 3. Центар за деца и младинци „11 Октомври“ — Скопје, оддел за деца од 0-3 години | 2.700,00 | дин. |

- | | | |
|---|----------|------|
| 4. Завод за заштита и рехабилитација Бања Банско — Струмица | 3.000,00 | дин. |
|---|----------|------|

II

Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје во трошоците за издршка на штитениците сместени во установи наведени во точката I од оваа одлука учествува за:

- | | |
|---|--------|
| 1. Специјален завод во Демир Капија со | 75%; |
| 2. Дом за доенчиња и мали деца во Битола со | 70%; |
| 3. Центар за деца и младинци „11 Октомври“ — Скопје, оддел за деца од 0-3 години со | 70%; и |
| 4. Завод за заштита и рехабилитација во Бања — Банско — Струмица со | 75%. |

III

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. 01. 1975 година.

Бр. 03-111/1

13 мај 1975 година

Скопје

Претседател,

Селман Рустеми, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Мамер Демири од Скопје, ул. „Пелагонија“ бр. 71, против тужената Сабрија Демири, родена на 17. IX. 1961 година во село Сингелик, општина Скопје, од татко Хасум Ахмеди, со последно место на живеење во Скопје, сега во неизвесност.

Се повикува тужената Сабрија Демири во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас да се јави лично на судот или да ја соопшти својата адреса. Во спротивно ќе ѝ се одреди привремен старател кој ќе ја застапува до окончувањето на спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 552/74. (70)

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Имер Рефет од Скопје, ул. „1211“ бр. 11, против тужената Бекир Накија, родена Имерова, сега на привремена работа во Германија, со непозната адреса.

Се повикува тужената Бекир Имерова Накија да се јави во судот и да ја достави својата точна адреса во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас. Во спротивно ќе ѝ биде одреден старател во смисла на чл. 77 од ЗПП, кој ќе ги застапува нејзините интереси до окончувањето на овој спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 830/75. (71)

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Владо Томевски од Скопје, ул. „Букурешка“ бр. 129, против тужената Деметра Панапулос од Австралија, со непознато место на живеење.

Се повикува тужената Деметра Панапулос да се јави во судот или да ја достави својата точна адреса во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас. Во спротивно ќе ѝ биде определен старател во смисла на чл. 77 од ЗПП, кој ќе ги застапува нејзините интереси до окончувањето на овој спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1030/75. (72)

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУГА

При Општинскиот суд во Струга, се води вонпарнична постапка за утврдување на смрт на лицето Билаловиќ Шериф од село Д. Татеши, општина Струга, СРМ, кој наводно умрел во текот на 1937 г. во с. Д. Татеши, Струга, а во матичните книги на умрените не е заведен.

Се поканува ова лице ако е живо, како и секој оној што знае за неговиот живот да јави во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен лист на СФРЈ“, „Службен весник на СРМ“ и на огласната табла на Општинскиот суд Струга, бидејќи по истекот на овој рок судот ќе донесе решение со кое се утврдува дека лицето Билаловиќ Шериф од село Д. Татеши умрел во текот на 1937 година.

Од Општинскиот суд во Струга, Р. бр. 224/74. (73)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот округли печат под назив: „Здравствен дом на Скопје Консултативна-специјалистичка служба — Одделение за неуропсихијатрија Скопје“, се огласува за неважен. (533)

Загубениот округли печат под назив: „Здравствен дом на железничарите специјалистички амбуланти Скопје“, се огласува за неважен. (781)

Загубениот округли печат под назив: „ГО Трговско претпријатие на големо и мало „Уњон промет“ — Основна организација на здружен труд „Огрев“ Скопје“, се огласува за неважен. (717)

Штембил под назив: „Основна организација на ССРН — с. Орашје Тетово“, се огласува за неважен. (880)

Печат под назив: „Основна организација на ССРН с. Орашје — Тетово“, се огласува за неважен. (881)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Уверение за слаткарска дејност бр. 1743, издадено од Собранието на општината Тетово, на име Енвер Јусуфи, Чешелъ III, 2/13, Тетово. (542)

Воена книшка на име Елес З. Ислами, с. Доброште, Тетово. (544)

Уверение бр. 05-29/311-181 за положен испит за стручна способност за самостојно обавување касапско-месарска занаетчиска дејност, издадено од Општината Кавадарци на име Пане Боров Мустеников, ул. „Цане Поп Ристов“, Кавадарци. (550)

Возачка дозвола на име Јусуф Алими, с. Порој, Тетово. (553)

Возачка дозвола бр. 1981, издадена од СВР — Тетово на име Томе Димкоски, ул. „Гоце Стојчевски“ бр. 78, Тетово. (554)

Воена книшка издадена од Титоград на име Тефик Амет Идик, ул. „Бајрам Шабани“ бр. 10, Куманово. (567)

Возачка дозвола издадена од СВР — Тетово на име Љубиша Ѓорѓевски, ул. „Караорман“ бр. 5, Тетово. (568)

Возачка дозвола бр. 5182, издадена од СВР — Тетово на име Божин Тодороски, с. Жилче, Тетово. (576)

Лична карта бр. 9626, издадена од ОВР — Прилеп на име Наум Пиртоноски, ул. „В. Јовчески“ — Варош, Прилеп. (578)

Лична карта на име Веап Бајрами, ул. „Младен Симоноски“ бр. 55, Гостивар. (580)

Откупна белешка бр. 002154, издадена од ЗПТО — „Кисела Вода“ — Битола на сума 126440 динари за жито на име Милан Дуртаноски, с. Кривогаштани, Прилеп. (584)

Возачка дозвола бр. 305 на име Самет Агуши, с. Врпачиште, Гостивар. (586)

Уверение бр. 67/1967, за положен коларо-ковачки занает издадено од Делчево на име Борис К. Димитровски, с. Панчарево, Берово. (587)

Возачка дозвола издадена од Тетово на име Јусуф Алили, с. Порој, Тетово. (596)

КОНКУРСИ

Советот на ООЗТ клиника за детски болести при Медицинскиот факултет — Скопје со одлуката бр. 04-234 од 1. 4. 1975 година

распишува КОНКУРС

за избор на директор на клиниката
УСЛОВИ:

- да е наставник на Медицински факултет;
- лекар специјалист по педијатрија;
- да има работно искуство најмалку 10 години од кои 3 години на раководно работно место;
- да не е осудуван за кривични дела против народот и државата;
- да не е осудуван за дела на недозволено присвојување на општествениот имот и за дела за злоупотреба на службената должност;
- да не му е забрането со судска одлука вршење на раководна функција;

СОДРЖИНА

— да има организациони способности.

Со пријавилите за дополнување на кандидатите па достават докази за исполнување на условите.

Некомплетираните документи нема да се земаат предвид при разгледувањето.

Молбите со потребните документи се поднесуваат до ООЗТ Клиника за детски болести — Скопје преку архивата на работната заедница „Заеднички дејности“ при Медицинскиот факултет.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето. (77)

Советот на Високата музичка школа — Скопје

распишува
КОНКУРС

— За еден постојан наставник во сите звања или стручен соработник по предметот Сценски движења на Одделот за драмски актери — избор;
— За еден постојан уметнички соработник — корепетитор (втор реизбор).

Покрај општите услови, кандидатите треба да ги исполнуваат и посебните услови од Законот за високо образование на СРМ.

Со молбата таксирана со 2 динари таксена марка, кандидатите поднесуваат диплома за завршен факултет односно уметничка академија и кратка биографија. Предност имаат кандидатите со објавени научни или стручни трудови, уметничка и педагошка дејност од својата специјалност.

За кандидатите под точка два задолжителна аудиција.

Молбите со приложените документи се поднесуваат до Секретаријатот на ВМШ во рок од 15 дена од денот на објавувањето. (78)

Советот на Специјалната детска болница — Охрид

распишува
КОНКУРС

за пополнување на следните работни места и тоа:

1. еден лекар — приправник или лекар од општа практика и

2. еден физиотерапевт.

УСЛОВИ:

Кандидатите што ќе конкурираат покрај општите услови предвидени со Законот, треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— кандидатот под точка еден да има завршено медицински факултет,

— кандидатот под точка два да има завршено виша школа за физиотерапеути.

Стан и одвоен живот не се обезбедува, а личните доходи според Самоуправната спогодба за распределба на доходот и личните доходи на Болницата.

Молбите таксирани со 2 динари таксена марка, со кратка биографија и со сите потребни документи за засновање на работен однос се доставуваат до Болницата.

Молбите со нецелосно комплетираните документи не се земаат предвид.

Конкурсот трае 15 дена од денот на неговото објавување. (79)

	Страна
175. Закон за изменување и дополнување на Законот за посебниот данок на промет на производи и услуги — — — — —	337
176. Закон за изменување и дополнување на Законот за распределба на средствата за нестопански објекти што се од општ интерес за Републиката за периодот од 1971—1975 година — — — — —	337
177. Закон за изменување и дополнување на Законот за илинденските пензии — — — — —	338
178. Одлука за образување Комисија за информирање — — — — —	338
179. Одлука за одобрување на Завршната сметка на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот стопански развој на недоволно развиените краишта за 1974 година — — — — —	339
180. Одлука за давање согласност на финансискиот план на средствата на Фондот и нивниот распоред за 1975 година — — — — —	339
181. Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „11 Октомври“ — — — — —	339
182. Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „Мито Хаџи Василев — Јасмин“ — — — — —	340
183. Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „Климент Охридски“ — — — — —	341
184. Заклучоци за интензивирање на инвестиционата активност — — — — —	341
185. Заклучоци на Собранието на СР Македонија, бр. 06-585 од 15 мај 1975 година — — — — —	344
186. Одлука за помилување на осудени лица — — — — —	345
187. Одлука за начинот на формирањето на цените и за мерките на непосредна општествена контрола на цените на производите и услугите од интерес за Републиката — — — — —	345
188. Одлука за определување премија за кравјо и овчо млеко во 1975 година — — — — —	346
189. Одлука за минималната откупна цена за кравјо и овчо млеко — — — — —	347
190. Одлука за висината на дневниците на функционерите и работниците што ги именува односно назначува Извршниот совет или што се именуваат односно назначуваат во согласност со Извршниот совет — — — — —	347
191. Договор за спроведување на политиката на цените во СР Македонија за 1975 година — — — — —	348
Исправка на Законот за Републичкиот буџет за 1975 година — — — — —	350
Општи акти на самоуправните интересни заедници	
219. Одлука за висината на трошоците за издршка за штитеници сместени во установи за социјална заштита во кои учествува Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — — — — —	350